



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 30 април 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Преплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-838.

228.

На основа чл. 1 на Законот за овластуењето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народната привреда, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот за трговијата и снабдуењето прописуе

УРЕДБА

ЗА ОТКУПУЕЊЕ ЖИТАРИЦИТЕ ВО ЕКОНОМСКА 1946—1947 ГОДИНА

Член 1

Со цел да се осигура исхраната на граѓаните на Федеративна Народна Република Југославија во градот и селото, да работните маси имаат обезбеден леб и да се осигураат потребите на земјоделците и нивното снабдување со индустриска производи, државата ќе се грижи за правилно искористување и распределба на жетвениот принос за економска 1946—1947 година.

Член 2

На земјоделците-производители на житарици се обезбедуе од нивните производи исхраната на сите лица во домаќинството, како и потребна резерва за пољоделско семе и количина царевка за потреба исхраната на стоката, и тоа:

а) за секој член на домаќинството се остава за година дена по 250 кг. пченица или рж или јачмен, или по 300 кг царевка, односно во соодветна размера од едниот и другото, според процената на вкупниот жетвен принос;

б) на секое земјоделско стопанство се остава за семе 180 до 200 кг пченица или рж или јачмен, или по 25 до 30 кг царевка по еден хектар за сите површини кои обвезно имаат да се засеат, а со оглед на начинот за сеене и болитетот на земјиштето;

в) колкава количина царевка ќе се остави на секое стопанство за потреба на исхрана стоката ќе се одреди со посебни прописи.

Член 3

Од преостанатите вишкови се остава на слободно располагање на секое домаќинство одредена количина житарици, и тоа кај белите жита најмалку 10% а најповеќе 40%, а кај царевката најмалку 20% а најповеќе 50% водејќи при ова сметка за големината на обработеното земјиште и имотната сила на домаќинството. Овој процент за производачот со посед до 3 хектара вкупно обработена површина може, под условите кои ќе се утврдат со наредба на Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ, да бидат и поголеми, а во нарочни случаи може таков производач и потполно да се ослободи од обвеза за испорачка житото на државата.

Слободно располагање во смисла на овој член ја обвезува и продавачката по слободни цени.

Член 4

Вишокот на житариците кои преостануе по одбиток на количината од членот 2 и 3 оваа Уредба, земјоделците се должни да го испорачат на државата по утврдени цени.

Министрите за трговија и снабдување на народните републики, во смисла одредбите на оваа Уредба а според напатствијата на Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ, ќе пропишат со правилници табели за обвезните испорачки кои имаат да извршат на државата поедини категории на земјоделските стопанства како и за количините кои на тие стопанства остануат на слободно располагање.

Член 5

На обвеза за испорачка житарици подлежат и притежатели на житарици кои ги примат на името мливо, вршење и ронење.

Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ ќе одреди количини кои овие лица можат да ги задржат за исхрана членовите на своето домаќинство и за плаќање работниците во натура, како и под кои услови ќе ја извршат испорачката на државата од преостанатиот вишок на житарици.

Член 6

Местните и градските народни одбори се должни одма по влегување во сила на оваа Уредба да пристапат на составување списоци на земјоделските стопанства од своето подручје по следната табела:

Големина на стопанството	Број на стопанствата во место	Засеана површина по врсти на житарици	Вкупен број на членовите на фамилијата на производачот
1—3 ха			
3—5 ха			
5—8 ха			
8—10 ха			
10—15 ха			
15—20 ха			
преку 20 ха			

Околските народни одбори се должни да ги соберат сите податоци по сите места на своето подручје најдалеку до 20 мај 1946 година.

Член 7

Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ ќе издаде напатствија за планот и начинот на испорачки житариците, за организацијата на обвезниот откуп како и за останатите прашања во врска со извршување на оваа Уредба.

Член 8

Неизвршуењето на обвезните испорачки и неизвршуењето на останатите обвези по оваа Уредба и

на основа на неа донесените напатствија и правилници ќе се казни по Законот за сузбивање недопуштена спекулација и привредна саботажа од 23 април 1945 година.

Член 9

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ и не ги менуе прописите на Уредбата за откуп и промет на лебните жита во економска 1945/46 година од 6 август 1945 година во поглед на откупување родот во 1945 година.

18 април 1946 година

Белград

Претседник на Владата на ФНРЈ и
Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на трговијата и снабдувањето,

др. Заим Шарац, с. р.

229.

На основа чл. 13 Финансискиот закон на Федеративна Народна Република Југославија за буџетска 1946 година, а по споразум со Претседникот на Привредниот совет и по одобрување на Претседникот на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

**ЗА ДАНОКОТ НА РАБОТНИОТ ПРОМЕТ НА ЖИТО
И НА ПЕКМЕЗИ ОД ЕМИШ СО ДОДАТОК НА
ШЕКЈЕР ИЛИ СИРУП**

Член 1

На сите врсти жита (пченица, крупник, рж, овес, јачмен, царевка и сите останали) во внатрешниот промет се плаќа данок на работен промет по стопа од 4%.

Установите односно претпријатијата, кои по постоењите прописи се одредени да вршат откупување житата од производителите односно привредните задруги, плаќаат данок на работен промет според утврдените цени за жито на големо, без оглед да ли окупеното жито натаму го стават во промет или го преработуваат.

Производителите кои го продаваат житото непосредно на потрошувачите плаќаат данок на работен промет според постигнатите цени за продаденото жито.

Член 2

На емишните пекмези со додаток на шекјер или сируп во внатрешниот промет се плаќа данок на работен промет по стопа од 12%.

На емишните пекмези со додаток на шекјер или сируп не се плаќа данок на лукуоз.

Член 3

Данокот по предните членови на оваа Наредба се плаќа само еднаш и со него е оданочен сиот понатамошен промет на стоката во непроменета состојба.

Член 4

Оваа Наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

За стока која ќе се на денот на влегувањето во сила на оваа Наредба затече на царинарницата неоплатената, ќе се наплати данок на работен промет по прописите на оваа Наредба.

III бр. 3600

19 април 1946 година

Белград

Министер на финансите,

Сретен Жујович, с. р.

Претседник на Привредниот совет,

Андрија Хебранг, с. р.

Одобруам,

Претседник на Владата на ФНРЈ,

и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

230.

На основа чл. 13 Финансискиот закон на Федеративна Народна Република Југославија за буџетската 1946 година, а по споразум со Претседникот на Привредниот совет и по одобрување на Претседникот на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДРЖАВНА ТРОШАРИНА НА ВИНО И РАКИЈА

Член 1

На обично вино се плаќа на име државна трошарина динари 3.— од 1 литар.

На ракија се плаќа на име државна трошарина динари 18.— од 1 ектолитарски степен алкохол.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа Наредба сите големопродавачи и малопродавачи на алкохолни пијалци должни се да ги пријават на државните финансиски органи целокупните количини вино и ракија кои ги имаат во залихи.

Државните финансиски органи ќе извршат полис на залихите на вино и ракија кај сите големопродавачи и малопродавачи поради наплатување разликата на државната трошарина помеѓу досегашната и новата стопа.

За оние количини вино и ракија кои на денот на влегувањето во сила на оваа Наредба се затекнат на пат, пријавата се должни да ја поднесат примателите одма по приемањето.

Непријавување или неточно пријавување залихи на вино и ракија ќе се казни по Закон.

Член 3

Разликата на државната трошарина има да се уплати во рок од 30 дена.

Член 4

Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

III бр. 3680

23 април 1946 година

Белград

Министер на финансите,

Сретен Жујович, с. р.

Претседник на Привредниот совет,

Андрија Хебранг, с. р.

Одобруам,

Претседник на Владата на ФНРЈ,

и Министер на народната одбрана,

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

231.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРЕНОС ПОЕДИНИ РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТА ЗА ФИНАНСИИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

На основа прописот чл. 36 точ. 10 Финансискиот закон на ФНРЈ за буџетска 1946 година

решавам

Од надлежноста на Министерството за финансии на ФНРЈ да се пренесат во надлежност на министерствата за финансии на народните републики следните работи:

а) решавање по молбите за почек и оброчно плаќање сојузните приходи (даноци, такси и трошарини) до 100.000 динари, доколку почекот и оброчното плаќање со односите закони се предвидени;

б) решавање по молбите за бришење земјишно-книжните осигурања на должните сојузни приходи (даноци, такси и трошарини) и уступување првенство кај земјишно-книжните осигурања до 100.000 динари, ако долгот не е измирен а постои друго полно осигурање;

в) решавање за расходувањето ненаплатените сојузни приходи (даноци, такси и трошарини) до 50.000 динари;

г) решавање за повраќање во текувата година неумесно наплатените сојузни приходи (даноци, такси и трошарини) до 100.000 динари на терет текуќите приходи од истата врста;

д) решавање за повраќање неумесно наплатените сојузни приходи (даноци, такси и трошарини) во истекналите буџетски периоди по ослободувањето до 50.000 динари на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна. Исплатните документи ќе ги доставуваат министерствата за финансии на народните републики на Министерството за финансии на ФНРЈ поради пресметка и книжење.

Случаите преко наведените сумњи во предниот став ги решава Министерството за финансии на ФНРЈ.

Министерството за финансии на ФНРЈ решава по молбите за повраќање сојузните приходи неумесно наплатени на касата на Главната државна благајна, без оглед за височината на наплатената сума.

III бр. 3430

16 април 1946 година
Белград

Министер на финансииите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

232.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПОВЛЕЧУВАЊЕ ОД ТЕЧАЈ И ЗАМЕНА ЦАРИНСКИТЕ (ОПШТИТЕ) ПРИЈАВИ

На основа тар. бр. 3 Законот за таксите („Службен лист“ бр. 71/45) и членот 24 Правилникот за извршување Законот за таксите („Службен лист“ бр. 71/45), а по предлог на Управата на државните монополи М. бр. 7474/IV од 22 март 1946 година

решавам

Од 30 април 1946 година да се повлече од течај емисиите на „Општите увозни царински пријави“ од динари 15 (држ. такса 10 и изработување 5) со

това, да се на ден 30 април 1946 година пушти во течај нова емисија на Општите увозни царински пријави само со таа разлика, што кај новата емисија државната такса е смалена од динари 10 на динари 5, а изработувањето останува динари 5, така да новата цена на општите увозни царински пријави изнесува динари 10.

Опис на новата емисија на Општите увозни царински пријави

Сите порано штампани или долепени таксени марки на старите емисии се поништени со вертикални или хоризонтални линии, според тоа како биле штампани или налепени. На сите пријави е поништен насловот со дебела линија и текстот кој ја означува пораната такса како и пораната цена на изработувањето образецот. На сите пријави поголе од насловот е утисната со масни букви: „Такса 5 динари“, и со ситни букви „Овој образец стои 5 динари“. Покрај ова во иста боја е оштампан и новиот државен грб.

Замена

Замената на неупотребените, а исправните „Општите увозни царински пријави“ ќе се врши во рок од 60 дена и тоа од денот на пуштање во течај 30 април па заклучно со 29 јуни 1946 година.

Замената ќе се врши само со државните установи, привредните претпријатија и овластените издавачи и тоа на тој начин, што во замена ќе се издадат Општите увозни царински пријави од нова емисија и евентуална разлика во таксени марки.

Решењата за замена ќе ги донесува Благајната на маркиите во Белград и Даночните оддели во внатрешноста.

Замената ќе се врши само еднаш.

III бр. 2581

28 март 1946 година
Белград

Министер на финансииите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

233.

ТАРИФА

ЗА НАПЛАТА ЖИГОВИНА И ДРУГИТЕ ТАКСИ ЗА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

Член 1

На мерки и справи за мерење, кои се поднесуваат на прв или повремен преглед и жигосување, проверавање и испитување, системот и т. н. потоа за испитување чистокјата на изработувачките од злато, сребро и платина, на хемиските анализи и т. н. ќе се наплатува жиговина односно такса според ставовите утврдени во членот 2—16 на оваа тарифа.

I Жигосување

Член 2

Мерки и справи за мерење должина и површина:
Од 20 до 5 метра ————— 20.— Динари
Од 2 и 1 метар ————— 10.— „
Од 5 и 2 дециметра ————— 5.— „
Конски мерки ————— 5.— „

Мерки за дебелина:

Од 2 и 1 метар ————— 10.— Динари
Помалку од 1 метар ————— 5.— „
Справи за мерење должина ————— 50.— „
Справи за мерење површина ————— 100.— „

На прецизните мерки за должина се наплатува двапати поголем износ од предните тарифски ставови.

Предните утврдени ставови ќе се наплатуваат не обзирајќи се да ли е марката за должина снабдена со една или повеќе подметки.

Член 3

Мерки и справи за мерење на течноста и сувите материи:

Од 1 хектолитар — — — — —	20.—	Динари
Од 50 до 10 литри — — — — —	15.—	"
Од 5 до 2 литра — — — — —	5.—	"
Од 1 литар до 1 центилитар — — — — —	2.—	"

Срчени балони:

До 6 литри — — — — —	3.—	"
Преку 6 до 11 литри — — — — —	5.—	"
Преку 11 литри — — — — —	10.—	"
Каци за парч. за секој хектолитар запремина — — — — —	20.—	"

Канти за млеко:

Од 1 до 5 литри — — — — —	3.—	"
Преку 5 до 10 литри — — — — —	5.—	"
Преку 10 литри — — — — —	10.—	"

Мерки за млеко:

До 5 литри — — — — —	20.—	"
Преку 5 до 10 литри — — — — —	30.—	"
За секој други 10 литри — — — — —	10.—	"

Справи за мерење течност:

а) со сатовите за мерење, за секој сад по:		
До 2 литра — — — — —	10.—	"
Преку 2 до 5 литри — — — — —	30.—	"
Преку 5 до 50 литри — — — — —	60.—	"
Преку 50 до 150 литри — — — — —	100.—	"
Преку 150 литри — — — — —	150.—	"

б) со механички направи за мерење:

До 30 л. за 1 минут на пропусна способност — — — — —	30.—	Динари
Преку 30 до 150 л. за 1 минут пропусна способност — — — — —	100.—	"
Преку 150 л. за 1 минут — — — — —	150.—	"

Мерки за суви материи:

За нарочни цели — — — — —	10.—	"
---------------------------	------	---

Рамки за мерење дрва:

До 2 м ³ — — — — —	20.—	"
Преку 2 м ³ — — — — —	30.—	"

Член 4

Срчени шишиња и сатови за точење алкохолна пијачка и млеко:

Меандиски шишиња и чаши за секој знак на мерката — — — — —	1.—	Динар
Шишиња за млеко по парче — — — — —	0.50	"
Шишиња за млеко со повеќе знакови на мерките по парче — — — — —	1.—	"

Член 5

Бурила:

До 100 литри запремина, не обзирајќи се да ли е бурилото обично или за бира ќе се наплатуе по 10.— динари;

За секој други 100 литри по 5.— динари;

Остаток помал од 100 литри се смета за полни 100 литри.

Член 6

Тегови:

Од 50 до 10 кг. — — — — —	10.—	"
Од 5 до 1 кг. — — — — —	5.—	"
Од 50 декаграми па се до 1 грам — — — — —	2.—	"

На прецизни тегови почнувајќи од 20 килограми па се до 1 грам, се наплатуе двапати поголем износ од горните ставови, а од 500 милиграми по се до 1 милиграм, по парче 2 динари.

Жиговината за преглед и жигосуењето на специјалните тегови е иста како и за обичните тегови на еднаква големина; за каратните тегови ќе се наплатуе како за прецизните тегови.

Член 7

Ваги:

1) Ваги попречници со еднакви и нееднакви краци, ваги со каленичиња одозгора, кантари брзаци и местни ваги:

До заклучно 20 кг. снага — — — — —	15.—	Динари
До " 100 кг. снага — — — — —	20.—	"
До " 200 кг. снага — — — — —	30.—	"
До " 500 кг. снага — — — — —	40.—	"
До " 1.000 кг. снага — — — — —	80.—	"
До " 5.000 кг. снага — — — — —	150.—	"
До " 10.000 кг. снага — — — — —	200.—	"
До " 20.000 кг. снага — — — — —	300.—	"
До " 40.000 кг. снага — — — — —	500.—	"

Преку 40.000 кг. снага за секој други

(полни или започнати) 1.000 кг.

уште по — — — — — 50.— "

На прецизните ваги се наплатуе, по парче, двапати поголем износ од предните тарифни ставови.

2) За преглед и жигосуење на нагибните ваги, потова вагите, чија конструкција е сложена од нагибни и други ваги, ќе се наплатуе до заклучно 50 кг. снага тринати повеќе а преку 500 кг. снага двапати поголем износ на жиговина по точ. 1.

При вагите за специјални цели, со автоматски направи за мерење порции (автоматски ваги со ведрата за мерење кабасти и зрнасти, ситни материи, како: жито, брашно, суров шеќер, цемент, шљунок и т. н.) жиговина се утврдуе овака:

а) за ваги со кои се мери само една сорта на материја:

До заклучно 500 кг. снага — — — — —	120.—	Динари
Преку 500 кг. снага за секој други (потполни или започнати) 100 кг. освен 120 дин., уште по — — — — —	10.—	"

б) За ваги со кои се мери повеќе сорти материи се наплатуе, за секоја друга сорта материја, за 50% поголема жиговина од онаа утврдена под предната точка а).

Член 8

Плиномери:

Ако количеството на плинот кое низ плинотрот пројдуе на сат не е

поголемо од 0,5 куб. мет.: — — — — —	20.—	Динари
поголемо од 0,5 до 4 куб. метра — — — — —	50.—	"
поголемо од 4 до 15 куб. метра — — — — —	80.—	"
поголемо од 15 до 100 куб. метра — — — — —	120.—	"
поголемо од 100 куб. метра — — — — —	200.—	"

Член 9

Ако пропустливоста на водомерот, при губитот на притисокот до 10 метра на вод. стубец не е поголема од 20 метра куб. на саат — — — — —

поголема од 20 до 100 метра куб. на саат — — — — — 100.— "

поголема од 100 до 1.000 мет. куб. на саат — — — — — 120.— "

поголема од 1.000 до 10.000 мет. куб. на саат — — — — — 150.— "

поголема од 10.000 мет. куб. на саат — — — — — 300.— "

За комбинирани водомери се наплатуе жиговина, која одговара на сумата на жиговина на обата водомера.

Член 10

Таксаметри

За преглед и жигосуење таксаметрите по парче — — — — — 100.— Динари

Преносни конструкции на таксаметри по парче — — — — — 20.— "



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА

Обнављање пограничног промета између Југославије и Албаније

Протокол о обнављању пограничног промета између Југославије и Албаније од 20 фебруара 1946 године ступа на снагу 15 маја 1946 године, пошто је, према извештају Посланства ФНРЈ у Тирани бр. 237 од 15 априла 1946 године, размена нота о одобрењу протокола од стране обеју влада на основу ст. 2 тачке б) протокола, извршена на дан 15 априла 1946 године.

Бр. 4120. — Из Министарства иностраних послова, 20 априла 1946 године.

КОНКУРСИ

ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР У ВЕЛИКОЈ КИКИНДИ

Конкурс за једног техничара грађевинске струке

Градски народни одбор у Великој Кикинди расписује конкурс за једног техничара грађевинске струке.

Молбе са подацима о рођењу, стручним квалификацијама, досадашњем упослењу, држављанству, снабдевене потребним документима као и за државну службу, поднети Градском народном одбору Грађевинско-техничком одељку Велика Кикинда најкасније до 31 маја 1946 године.

Рефлектирати може сваки техничар са дипломом средње техничке школе који има најмање трогодишњу праксу.

Плата по уредби.

Бр. 139. — Из канцеларије Градског народног одбора Грађевинско-техничког одељка Велика Кикинда, 18 априла 1946 године. К 3734 1-3

СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине Пинтера С. Адолфа и других

Срески суд за I рејон града Београда одредио је спровођење конфискације имовине и то: Пинтера Стевановог Адолфа, бившег трговца из Београда; Томашевића Ј. Александра, бившег повереника Отсека за снабдевање УЖБ из Београда; Неквинде Нели из Београда; Калембера Ж. Стевана, из Загреба; Пасимија Сергија из Београда и Лисавца Славка, обућара из Београда.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања, уколико желе да их остваре из поменуте имовине.

Кфц. бр. 169, 246, 255, 286, 297/46 и 3567/45. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 13 марта 1946 године. К 3721 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Конфискација имовине Чедомира Младеновића

Срески суд за IV рејон града Београда одредио је спровођење конфискације имовине Чедомира Младеновића из Београда.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своје тражбине.

Кфц. бр. И-151/45. — Од Среског суда за IV рејон града Београда, 13 марта 1946 године. К 3722 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Ликвидација пожаревачког трговачког а. д.

„Онамаг“ — Пожаревац

Окружни суд у Пожаревцу овим објављује, да је својим закључком Фи. бр. 70/46 уписана у судски регистар ликвидација Пожаревачког трговачког а. д. „Онамаг“ из Пожаревца под бр. 8 судског регистра.

За чланове Ликвидационог одбора уписани су: Брана Стојановић-Јанко, Мита Обрадовић, Бора Сибиновић, Жарко Милосављевић, Петар Петровић, Аврам Алмузлиновић и Драгољуб Лекић, сви из Пожаревца и то тако да ће ликвидатори потписивати фирму са додатком „у ликвидацији“ колективно по 2 члана Ликвидационог одбора.

Овим се позивају повериоци да у року од 6 месеци пријаве своја потраживања друштву.

Посл. Фи. бр. 70/46. — Од Окружног суда у Пожаревцу, 11 априла 1946 године. 3106 2-3

СРЕСКИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

Конфискација имовине Рајка Десанчића и других

Срески суд у Обреновцу покренуо је поступак за конфискацију имовине: Рајка Десанчића из Обреновца, Радомира и Славка Маркова из Београда, Ивана Пајића из Вукићевице, Благоја Симеуновића из Стублина, Димитрија Делића из Обреновца, Ранка Јадранина из Стублина, Животе Ивановића из Обреновца, Бранислава Чолића из Грабовца, Владете Костића из Обреновца, Алексе Мирчегића из Сके, Бранислава Петровића из Орашца, Милисана и Милорада Спасића из Дрена, Драгомира Игњатовића из Обреновца, Предрага Арсенића из Пиромана, Велимира Томића из Вел. Поља, Спасоја Дрењанина из Обреновца, Љубомира Матића из Грабовца, Слободана Јовановића из Стублина и Рајка Грујића из Грабовца.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана по објављивању овога огласа пријаве своја потраживања овоме суду.

Кфц. бр. 1, 9, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 52, 54, 74, 85, 100, 120, 121, 123/45. — Од Среског суда у Обреновцу, 7 новембра 1945 године. К 3699 1-1

СРЕСКИ СУД У ГАЦИНОМ ХАНУ

Конфискација имовине Димитрија Миљковића и других

Срески суд Среза заплањског у Гацином Хану одредио је спровођење конфискације имовине: Димитрија Миљковића из Горњег Драговља; Ратка Петровића из Доње Студене; и Чедомира Младеновића из Горње Студене.

Позивају се сва заинтересована лица да своја дуговања или потраживања пријаве овоме суду у року од петнаест дана од објаве овог огласа.

Кфц. бр. 20/46, 14/46 и 15/46. — Од Среског суда Среза заплањског у Гацином Хану, 13 марта 1946 године. К 3723 1-1

СРЕСКИ СУД У БУГОЈНУ**Конфискација имовине Баринић К. Драге и других**

Срески суд у Бугојну спровео је поступак за конфискацију имовине и то: Баринић-Кахвечић, Драге; Караца Мухарема поч. Османа; Цвијановић Иве, поч. Пере; Попић Драге поч. Стипе и Будимир Пере поч. Нине, свих из Бугојна.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц. бр. 51-54/46, 57/46. — Од Среског суда у Бугојну, 28 фебруара 1946 године. К 3724 1-1

СРЕСКИ СУД У КОЊИЦУ**Конфискација имовине Крижановића Стипе и других**

Срески суд у Коњицу одредио је спровођење конфискације имовине и то: Крижановића Стипе и Славке и Мерђе Вилка из Обара; Јурића Станка из Реповице; Глибушића Јуре из Црног Врха; Јурића Срећка и Трина Анђелка из Доњег Села; Судара Ђорђа и Шинића Момчила из Церића; Судара Анђелка из Бара; Мијића Ивана и Зорке, Станка и Марјана Јурина из Радетина; Крајиновића Ивана из Кала; Мазула Стипе из Бушћака; Јозинића Јосипа из Црног Врха; Петровића Ивана из Фаланова Брда; Ливаје Јозе из Костајнице; Ћосића Шабана из Рибичића; Гостовчића Шерифа и Зерема Тамиле из Глоднице; Томић Босилке и Рајић Станка из Јаворика; Степановић Анте из Јасеника; Бановић Анте из Ораховице; Чулка Јозе, Зовке Мије, Ливаје Јозе и Козарића Пере из Забрђа; Мазул Таде из Бушћака; Козарића Марка из Забрђа; Карла Азиновића из Глогошнице; Томића Руде из Коњица; Козарића Луке из Радешина; Араповића Звонка и Јурила Славка из Коњица; Симића Мирка из Поља; Станића Јуре, Скочибушића Ивана и Анђелића Јозе и Бошка из Ораховице; Сарића Тодора из Језсра; Тибе Тахира из Мазула; Дрље Марка из Пожегве; Андрије и Мирка Мазула из Бушћака; Лукића Фрање из Засливље; Ливаје Николе из Добричевића; Матковића Станка из Радашина; Пехара Анте из Коњица и Ковачевића Андрије из Жуглића.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања.

Кфц. бр. 6—11, 13/14, 21—26, 29—32, 34—48, 50, 53—55, 58—63, 65—68/46. — Од Среског суда у Коњицу, 5 марта 1946 године. К 3725 1-1

KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI**Konfiskacija imovine Bartović Mate i drugih**

Kotarski sud u Dvoru na Uni izvršice konfiskaciju imovine sledećih lica: Bartolović Mate iz Zamlache, Sigur Franje, Zigmunić Pavla, Blažević Franje, Žuljevac Ivica, Blažević Ivana, Knežević Stanka, Blažević Martina, Vuković Pere, Knežević Milana i Steve, Knežević Pere, Sigur Ivica, Knežević Ivica, Blažević Miće, Sigur Nikole, Antalović Pavla, Milana i Jure — svi iz Struge; Slijepčević (Mikičić) Mice, Mikičić Mate, Begić Josipa i Mate, Begić Pere, Lacić Franje, Eror Dragana, Begić Pere, Mikičić Tome, Pere i Jure — svi iz Zamlache; Zigmunić Nikole i Knežević Mile iz Struge; Knežević (Jandrić) Mile i Jure, Janković Dragana, Vraton Marka, Vlaković Mate i Ive — iz Unčana; Mutavdžije Mirka, Ivković Mile i Petra, Mladenović Mile i Drudečić Ive — iz Golubovca; Solomon Ilije iz Kućana; Knežić Jurja, Vuković Ive, Mladenović Marka i Milana iz Golubovca; Vukorep Ivana iz Gvozdanškog i Likić Petra iz Golubovca.

Pozivaju se vjerovnici osuđenih da u roku od petnaest dana prijave svoja potraživanja ovome sudu.

Br. 35/45; 42, 28, 30, 36, 47/46; 60/45; 27, 31, 25, 26, 22, 34, 23, 37, 29, 40, 44, 41, 45, 39, 38, 46, 43, 24, 32, 20; 4, 19, 18, 11, 10, 12, 14, 21, 13, 8, 15, 50, i 9/46. — Od Kotarskog suda u Dvoru na Uni, 2. ožujka 1946.

K 3711 1-1

KOTARSKI SUD U OSIJEKU**Konfiskacija imovine Sajker Josipa i drugih**

Kotarski sud u Osijeku izvršice konfiskaciju imovine sledećih lica:

Sajkera Josipa, Šalek Antuna, Horak Ivana, Lauene industrije d. d., Kovač Ivana, Majer Josipa, Silvašij Arpada i Margite, Šmis Antonija, Pandl Stjepana, Urban Josipa, Vendelin Adama, Salaj Josipa Bauman Ferde, Krvarić Rudolfa, Pirlg Ivana, Klobučar Petra, Abramović Matije i Elizabete, Sedri Stjepana, Orešković Marka, Krpić Rudolfa, Hocenski Franje, Unterainer Josipa, Tarinik Jurja, Blažević Vatroslava, Brkića Josipa i Vranić Ivana — svi iz Osijeka; Buček Stjepana iz Cepina; Golubović Vjekoslava iz Sremskih Karlovaca; Pospisil Josipa iz Cepina; Ječić Mirka, Vičević Marijana i Sviranger Ernesta — svi iz Osijeka; Kovačević Andrije, Matošević Nikole, Čismarević Lajoša, Nikl Franje, Zorić Stjepana, Nikl Pavla, Jozin Pere, Matin Vinka, Zorić Franje, Vidaković Matije, Matušević Jakova i Pečman Pere — svi iz Erduta; Mišin Đure i drugih, Peč Josipa — iz Dalja; Pavlić Đure iz Viljeva, Lipovac Stjepana iz Aljmaša, Bošković Branka iz Bijelog Polja i poduzeća »Bata«.

Pozivaju se verovnici osuđenih da u roku od petnaest dana prijave svoja potraživanja ovome sudu.

Br.: 1092, 890, 1042, 842, 806, 871, 878, 144, 206, 12, 267/46; 1996, 587, 1872/45; 132, 604, 94, 278, 146, 126, 799/46; 1773/45; 566, 210, 720, 693, 690, 222, 176, 106, 105, 891, 809, 810, 829/46; 1612/45; 578, 832 i 564/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 20 veljače 1946.

K 3712 1-1

KOTARSKI SUD U SISKU**Konfiskacija imovine Posilović Mate i drugih**

Kotarski sud u Sisku ovime daje na znanje, da je poveljen postupak za konfiskaciju imovine Posilović Mate iz Luke lijeve, Paget Roke iz Siska, Kerap Nikole iz Siska, Kovačić Josipa iz Siska, Pris Adolfa iz Siska i Deisinger Lea iz Siska.

Pozivaju se vjerovnici da prijave svoja potraživanja u roku od petnaest dana kod ovoga suda.

Kf. br. 54 — 156/46. — Od Kotarskog suda u Sisku, 28 ožujka 1946. 3696 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ**Конфискација имовине Пинцер Мише и других**

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације имовине: Пинцер Мише из Степановићева; Цако Мађаша и жене рођ. Морвај Вероне из Темерина; Лушкаш Стевача и жене рођ. Марије Хорват из Темерина; Сабо Јаноша; Цолек Павла; Ваш Амалије; Бубари Ласла; Павловић Пустић Јосипа; Дорнштетер Ладислава; Розалије удове Фрање Ливрековића; Ђураки Павла; Карла др. Оскара; удове Вилме Пумер Шандора и Дежеа Бетлеца р. Ловрековић; Јоце Ловрековића, Стевана Ловрековића и Марије Хуго Харш р. Ловрековић из Новог Сада; Гуго Стевана; Нађ Хермане др. Нађ Ивана; Паласти Симона Рапић-Рајна; Јакоба; Такач Стевана; Меглер Андраша; Григоров-Греговер Ивана; Керменди Ференца; Такач Михаила; Тома Андрије и жене р. Сиј. Јулијане Фехер Ђорђа и жене његове, Сабо Андраша; Милван Јеласавете; Молнар Карла и жене Руже р. Пат; Дилер Ђуле и жене Аранке; Шипош Јаноша; Хигл Себастијана и жене његове; Пајдлер Карла; Доби Калмана; Хорват Јосипа; Хорват Јована и Момчиловић Розалије — свих из Новог Сада; и Калмар Иштвана из Темерина.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Кфц. бр. 127, 407, 408, 425, 428, 429, 430, 435, 437, 445, 446, 450, 453, 500, 578, 628, 634, 639, 641, 642, 648, 650, 688, 695, 748, 924, 934, 939, 1104, 1121, 1131, 1167, 1168, 1286 и 1027. — Од Среског суда у Новом Саду, 27 марта 1946 године. К 3700 1-1

Конфискација имовине Марјош Јаноша

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Марјош Јаноша из Новог Сада, те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Бр. 632/46. — Од Среског суда у Новом Саду, 11 марта 1946 године. К 3462 1-1

Конфискација имовине Пап Јожефа

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Пап Јожефа из Новог Сада, те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Бр. 1324/1945/13. — Од Среског суда у Новом Саду, 11 марта 1946 године. К 3461 1-1

Конфискација имовине Бубари Јована

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Бубари Јована из Новог Сада, те позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања.

Бр. 633/1946-7. — Од Среског суда у Новом Саду, 9 марта 1946 године. К 3440 1-1

Конфискација имовине Хаич Ст. Терезије

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Хаич Ст. Терезије из Новог Сада, те се с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Бр. В. 759/46. — Од Среског суда у Новом Саду, 1 марта 1946 године. К 3053 1-1

Конфискација имовине Вариди Калмана

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Вариди Калмана из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Вп. бр. 1434/45/12. — Од Среског суда у Новом Саду, 25 фебруара 1945 године. К 3052 1-1

Конфискација имовине Хорват Пала

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Хорват Пала из Новог Сада, те с тога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације.

Вп. бр. 789/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 25 фебруара 1946 године. К 3051 1-1

Конфискација имовине Марије и Александра Палавичини

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Палавичини Марије Александра рођ. Шериборн и Палавичини Александра из Новог Сада, те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Бр. Вп. 751/1945-20. — Од Среског суда у Новом Саду. К 3419 1-1

Конфискација имовине Ковачевић Андраша

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Ковачевић Андраша из Новог Сада, те с тога позива

повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Бр. Вп. 449/1946. — Од Среског суда у Новом Саду. К 3418 1-1

Конфискација имовине Балаж Маргите

Срески суд у Новом Саду одредио је спровођење конфискације на покретну и непокретну имовину Балаж Маргите из Н. Сада, те с тога позива повериоце да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Бр. Вп. 635/1946. — Од Среског суда у Новом Саду. К 3417 1-1

Конфискација имовине Сабо Михајла

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Сабо Михајла из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Кфц. бр. 654/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 4 фебруара 1946 године. К 2564 1-1

Конфискација имовине Фехер Вилмоша

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Фехер Вилмоша из Новог Сада, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфискације имовине.

Кфц. бр. 1338/45. — Од Среског суда у Новом Саду, 4 фебруара 1946 године. К 2563 1-1

Конфискација имовине Кузминов Мине

Срески суд одредио је спровођење конфискације покретне и непокретне имовине Кузминов Мине, рођ. Озоле из Старог Футога, те стога позива повериоце, да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своја потраживања у погледу конфисковане имовине.

Кфц. бр. 1877/45. — Од Среског суда у Новом Саду. К 2568 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ БЕЧЕЈУ**Конфискација имовине Погач Имра**

Срески суд у Новом Бечеју решио је да се спроведе конфискација целокупне имовине Погач Имра, из Темерина. Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

Бр. Вп. 118/1945. — Од Среског суда у Новом Бечеју, 9 марта 1946 године. К 3417 1-1

Конфискација имовине Погач Јелисавете

Срески суд у Новом Бечеју решио је да се спроведе конфискација целокупне имовине Погач Јелисавете рођене Микић из Титела. Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

Бр. Вп. 10/1946. — Од Среског суда у Новом Бечеју, 9 марта 1946 године. К 3436 1-1

Конфискација имовине Киш Павла

Срески суд у Новом Бечеју решио је, да се спроведе конфискација целокупне имовине Киш Павла из Сомбора. Позивају се повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

Посл. бр. Вп. 100/1946. — Од Среског суда у Новом Бечеју, 9 марта 1946 године. К 3435 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ**Конфискација некретнина Валаи Иде**

Срески суд у Новом Кнежевцу на основу пресуде Војног суда Новосадског подручја у Новом Саду, бр. С. 1039/45, покренуо је поступак конфискације некретнина Валаи Иде, из Старог Бечеја.

У смислу Закона о конфискацији и спровођењу конфискације, позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своје потраживање према именованој овоме суду.

Кфц.бр. 522/45. — Од Среског суда у Новом Кнежевцу. К 3031 1-1

Конфискација имовине Терег Иштвана и других

Срески суд у Новом Кнежевцу спроводи конфискацију покретне и непокретне имовине следећих лица:

Терег Иштвана, Баги Јожефа, Холо Беле, Конц Пала, сви из Бан. Аранђелова; Вартуш Јулије, Вартуш Еде, Телеки Маргите, Ваго Ђерђа и Каша Адама, сви из Санада; Брукнер Алладара, из Чоке; Талијан Тибора, Талијан Љубице, Халмош Јована, Сич Јене-а, Брудер Оскара, Брудер Вилмоша, Гал Ђерђа, Тирјунг Стевана, Станишић Сергија, Хедер Имре-а, Силађи Антала, Фораи Михаља, Брудер Меланија, Декањ Стевана и Ромхањи Стевана, сви из Новог Кнежевца.

Позивају се сва заинтересована лица, да у року од петнаест дана пријаве овом суду своја потраживања према напред наведеним лицима, у погледу њихове имовине.

Кфц.бр. 288/45. — Од Среског суда у Новом Кнежевцу. К 3030 1-1

СРЕСКИ СУД У ПОДУЈЕВУ**Конфискација имовине народних непријатеља у Срезу лабском**

Срески суд у Подујеву објављује да ће се извршити конфискација целокупне покретне и непокретне имовине следећих народних непријатеља у Срезу лабском:

Муслија Садри из Думаса, Ајаз Браим из Думаса, Шериф Шабан из Бурице, Зумер Бектес из Пендухе, Владимир Бисерчић, Таир Јаир оба из Главника, Бејта Дуљ из Коњушевца, Реџеп Зенељ из Горњег Субовца, Фазил Усен, Шериф Реџеп оба из Горње Рубнице, Братимир Комненовић из Доње Дубнице, Истрџф Хусејини из Доње Лаусе, Ајриз Алија и син му Алил из Преполца, Авдуљ Јатиф и брат Идриз, Димко Ракић оба из Велике Реке, Фајик Реџеп Осман из Доње Лопастике, Радослав Стевчић, Радоје Буковац оба из Горње Лопастике, Назив Ђемаил из Попова, Иљаз Агус и брат Мемет Агус оба из Пришине, Радош Секулић, Таир Идриз браћа Целадин, Драгић Милићевић, Вељко Милићевић, Раденко Радуловић, Али и Јања Фуса, Милош Радојевић и Будимир Радуловић сви из Обранце, Радивоје Дробњак, Драгиша Брадић, Мемет Мемети сви из Подујева, Гојко Секулић, Ајрула Алија, Бејтула Алија, Алија Незир, Џемаил Смаил сви из Стедима, Арсо Кркелић из Турско Мокдаре, Спасић Стојан из Туручице, Вуковић Радун, Селим Адем, Марковић Миливоје, Перовић Светозар, Реџеп Мурсељ, Бејта Зефир, Манић Мина сви из Орлана, Вукотић Вукота, Благојевић Благоје, оба из Крушевице, Миловановић Владимир из Спанце Срез косанички, Лазић Милорад, Јовановић Милан, Осман Муја сви из Палатне, Амет Сулејман Ука из Дворишта, Ристић Драгољуб из Балабана, Павловић Милутин из Трнавице, Јевремовић Радосав из Мургуле, Зефир Зефир, Ивовић Петар оба из Медреговца, Јовић Достана из Репе, Ука Сали из Потока, Рама Рама из Летанце,

Љубомир Докнић из Мировца, Драгутин Милићевић из Ливадице, Крстић Радоје, Стојановић Миодраг, Зена Зена, Јашар М. Имер, Шериф Мемет сви из Баловца, Мифтар Емин, Милован Мијаиловић, Амет Селман сви из Светља, Амет Садик, Смаил Абози, Стојан Јовић, Газим Браим, сви из Ладовца.

Позивају се сва лица која имају потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“.

Бр. 3/46. — Од Среског суда у Подујеву, 13 јануара 1946 године. К 2505 1-1

СРЕСКИ СУД У АЛЕКСИНЦУ**Конфискација имовине Гаљчук Ивана**

Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена је конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Гаљчук Ивана, шофера из Алексинца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања, у противном сносиће законске последице.

Кфц.бр. 15/46. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 јануара 1946 године. К 3097 1-1

Конфискација имовине Спасић Братислава

Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена је конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Спасић Братислава, из Алексинца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања, у противном сносиће законске последице.

Кфц.бр. 48/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 јануара 1946 године. К 3096 1-1

Конфискација имовине Трифуновић Радомира

Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена је конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Трифуновић Радомира из с. Мозгова.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања, у противном сносиће законске последице.

Кфц.бр. 56/45. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 јануара 1946 године. К 3095 1-1

Конфискација имовине Србенојковића Михајла

Решењем Среског суда у Алексинцу спроведена је конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Србенојковић Михајла, из Алексинца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања, у противном сносиће законске последице.

Кфц.бр. 14/46. — Од Среског суда у Алексинцу, 28 јануара 1946 године. К 3094 1-1

СРЕСКИ СУД У КЊАЖЕВЦУ**Конфискација имовине Јеленка Павловића**

По предмету конфискације имовине Јеленка Павловића из Горњег Зуничја, позивају се повериоци да своја потраживања пријаве овоме суду у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа.

Кфц.бр. 1770/45 — Од Среског суда у Књажевцу, 17 децембра 1945 године. К 3028 1-1

Конфискација имовине Ивка Ј. Димитријевића

По предмету конфискације имовине Ивка Ј. Димитријевића из Дренчиновца, Среза заглавског, позивају се заинтересована лица да своја евентуална по-

траживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 302/46 — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3365 1-1

Конфискација имовине Божидара Љ. Богосављевића

По предмету конфискације имовине Божидара Љ. Богосављевића из Скробице, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 200/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3364 1-1

Конфискација имовине Милисаве Божиновића

По предмету конфискације имовине Милисаве Божиновића из Слатине, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 20/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3363 1-1

Конфискација имовине Душана Милијића

По предмету конфискације имовине Душана Милијића из Жлна, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 89/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3362 1-1

Конфискација имовине Богдана Петковића

По предмету конфискације имовине Богдана Петковића из Васиља, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 85/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3361 1-1

Конфискација имовине Владимира Станковића

По предмету конфискације имовине Владимира И. Станковића из Зубетинца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 97/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3360 1-1

Конфискација имовине Живка С. Никића

По предмету конфискације Живка С. Никића из Лепене, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 306/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3359 1-1

Конфискација имовине Светомира Д. Милосављевића

По предмету конфискације имовине Светомира Милосављевића из Бучја, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 183/46. — Од Среског народног суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3358 1-1

Конфискација имовине Љубомира Миленовића

По предмету конфискације имовине Љубомира Миленовића из Берчиновца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална

потраживања пријаве овоме суду од року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 118/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3357 1-1

Конфискација имовине Милутина Радивојевића

По предмету конфискације имовине Милутина Радивојевића из Књажевца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 23/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3356 1-1

Конфискација имовине Свете Станисављевића

По предмету конфискације имовине Свете Станисављевића из Бучја, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 47/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3355 1-1

Конфискација имовине Стевана Виденовића

По предмету конфискације имовине Стевана Виденовића из Гор. Зуничја, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 32/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3354 1-1

Конфискација имовине Драгутина Игњатовића

По предмету конфискације имовине Драгутина Игњатовића из Доње Соколовице, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 18/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3353 1-1

Конфискација имовине Гаврила Ивковића

По предмету конфискације имовине Гаврила Ивковића из Сврљинске Топле, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 12/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3352 1-1

Конфискација имовине Милољуба Милићевића

По предмету конфискације имовине Милољуба Милићевића из Црвца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана изласка овог огласа.

Конф.бр. 310/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3351 1-1

Конфискација имовине Ранка З. Симића

По предмету конфискације имовине Ранка З. Симића из Јаловик Извора, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања по горњој конфискацији пријаве овоме суду у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 254/45. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3416 1-1

Конфискација имовине Ђорђа К. Стојановића

По предмету конфискације имовине Ђорђа К. Стојановића из Јаловик Извора, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потра-

живања по горњој конфискацији пријаве овоме суду у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 258/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3415 1-1

Конфискација имовине Тадије Миловановића

По предмету конфискације имовине Тадије Миловановића из Балинца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 169/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3414 1-1

Конфискација имовине Ристе Ивковића

По предмету конфискације имовине Ристе Ивковића из Влашког Поља, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 296/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3413 1-1

Конфискација имовине Тодосија Рајковића

По предмету конфискације имовине Тодосија Рајковића из Белог Потока, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 292/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3412 1-1

Конфискација имовине Чедомира Љ. Рашића

По предмету конфискације имовине Чедомира Љ. Рашића из Старог Корита, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 91/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3411 1-1

Конфискација имовине Зарије М. Ранђеловића

По предмету конфискације имовине Зарије М. Ранђеловића из Шести Габра, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 312/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 11 марта 1946 године. К 3410 1-1

Конфискација имовине Најдага Стојановића

По предмету конфискације имовине Најдага Стојановића из Зубетница, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 16/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3373 1-1

Конфискација имовине Камела Ј. Ристића

По предмету конфискације имовине Камела Ј. Ристића из Балта Бриловца, Среза заглавског, позивају се сва заинтересована лица да своја евентуална потраживања пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Кфц.бр. 34/46. — Од Среског суда у Књажевцу, 7 марта 1946 године. К 3372 1-1

СРЕСКИ СУД У НИКШИЋУ

Конфискација имовине Добриловића Стеве и других

Срески суд у Никшићу објављује, да је извршио конфискацију имовине Добриловића Стева и синова из Никшића; Вукотића Ђорђија и Душана из Ник-

шића; Поповића Петра, бив. чиновника из Драгове Луке—Никшић; Крушке Крстиње и Анђе, из Рубежа—Никшић; Дамјановића Става, из Кочана—Никшић; Косовића Радована, Момчила и Новице, из Трепача—Вилуси; Краљевића Миливоја, бив. официра из Никшића; Зиројевића Радосава и Војина из Никшића; Крњевића Ђорђија, из Никшића, Бурића Томаша и Марка из Никшића и Вукотића Ђорђија и Душана из Никшића.

Позивају се сва она лица која имају каквих потраживања да иста пријаве овоме суду у року од осам дана.

Конф. 80. — Од Среског суда у Никшићу, 18 марта 1946 године. К 3468 1-1

СРЕСКИ СУД У ТОПОЛИ

Конфискација имовине др. Фертилија Ника

Позивају се сви повериоци, дужници и сва заинтересована лица, која имају ма каква потраживања, односно примања и дуговања према несталим др. Фертилију Нику, бившем лекару из Наталиница, да иста пријаве овом суду у року од петнаест дана, јер је именовани оглашен за народног непријатеља.

Кф.бр. 38/45. — Од Среског суда у В. Тополи, 7 децембра 1945 године. К 3033 1-1

Конфискација имовине Будимира Д. Швабића

Позивају се сви повериоци, дужници и сва заинтересована лица, која имају ма каква потраживања и права, односно примања и дуговања према несталим Будимиру Д. Швабићу, да иста пријаве овом суду у року од петнаест дана, јер је именовани оглашен за народног непријатеља.

Кф.бр. 34/45. — Од Среског суда у В. Тополи, 7 децембра 1945 године. К 3032 1-1

СРЕСКИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ

Конфискација имовине Радисава и Александра Арсенијевића

По предмету конфискације имовине Арсенијевића Радисава и Александра из Прогореоца позивају се повериоци да своја потраживања пријаве овом суду у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Конф. бр. 139/45. — Од Среског суда у Аранђеловцу, 16 јануара 1946 године. К 2852 1-1

Конфискација имовине Косте Ђ. Дукића

По предмету конфискације имовине Косте Ђ. Дукића из с. Бање, позивају се повериоци да своја потраживања пријаве овом суду у року од петнаест дана од дана објаве овог огласа.

Кфц.бр. 33/46. — Од Среског суда у Аранђеловцу, 18 фебруара 1946 године. К 3093 1-1

СРЕСКИ СУД У ВУЧИТРНУ

Конфискација имовине Тефина Бектеша

Срески суд у Вучитрну објављује да је 6 децембра 1945 године извршен попис ради конфискације једине трешине Електричног млина „Слобода“ осуђеног Тафик Бектеша из Кос. Митровице.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа пријаве своја потраживања код овога суда.

Кфц.бр. 1/45. — Од Среског суда у Вучитрну, 14 децембра 1945 године. К 3034 1-1

СРЕСКИ СУД У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ**Конфискација имовине Настасић Ранка**

Срески суд у Косовској Митровици спровео је конфискацију имовине и то:

Настасић Ранка, Салухадена Ахмеда, Сергија Ментова, бравара, Рока Лебера, капетана из К. Митровице, Муја Рама Зеџира, Зарија Радовановића из Чабра, Ибрахима Вејсела и Ахмед Сејди из Љуште; Саљијевић Салих Бехрама из Кошутова; Исмајљ Ахмед Аљија из Љуште; Рамиза Османа из Жабара; Хајдина Мехмеда и Емина Ајдина из Сипоља; Миловановић Анђелка из Варага; Јефтимија Радомировића, Јанка Касаловића, Милосава Вуцића и Миландин Касаловића из Зупца; Љубомира Спасојевића из Јагњенице; Драгомира Касаловића из Зупца; Давида С. Цвесића из Калудре; Саљи Мусли Саљијевића, Рама Хаљита и Концесија „Раџи и Бољетинац“ из Бољетина; Сахиновића Руста из К. Митровице; Бејтулах Хаљита из Сукловца; Андрија Цавара и Стева Војводића из Тунела; Милутина Фиговића из Кориља; Пакталија Милетића из Придворице; Ламба Георгијева берберица из Скопља; Милоша Поповића, Алојза Берца, Стерн Франца, Звонимира Вреца и Јоза Ванбаха из Звечана; Каце Студиц, Бајрама Ахмеда, Виктора Аксија, Будимира Лукића, Рамадана Хасана, Мурата Изтовића, Салиха Дурковића, Шукри Махмута, Џемаљ Хаљита, Зука Дервишевића, Арифа Арслана, Мирана Асановића, Мустафа Хамита, Јована Бојковића, Хусејна Хаџи Јусуфа, Света Поповића, Михаља Скреља, Славка Лазича, Расима Мухарема, Уроша Стерђевића, Љатифа Ахмета, Тихомира Поповића, Наде Ђлазић, Цветка Цвесића, Љус Боке, Ресида Бајрама Барла и Стечајне масе А. Д. Звечан у К. Митровици.

Позивају се сва заинтересована лица да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве овоме суду своја потраживања уколико имају да потражују од горе означених лица.

Кфц. бр. 74/46. — Од Среског суда у Косовској Митровици, 3 марта 1946 године. К 3703 1-1

СРЕСКИ СУД У ГРАДАЧУ**Конфискација имовине Чичић Марка и других**

Одлуком Среског суда у Градачу од 15 фебруара 1946 године оглашују се слидеће конфискације и то:

Ђирић Марко пок Марка, Анђић Маријан и Лукић Дамјан из Тарића; Савић Ристо, Митровић Алекса и Лазаревић Ђорђе п. Симеуна из Самаревца; Иванчевић Иво и Лукић Илија из Турића; Стјепановић Илија, Ђурђић Ђуро, Ђурђић Јефто, Вуковић Радо, Лукановић Маринко Ђоканов, Лазич Ђисзико, Благојевић Љубо, Станић Ђорђа Божин, Стјепановић Никола, Станић Станко Божин, Каралић Спасоје, Петровић Јелесија, Кузмановић Јован, Кузмановић Јован Милин, Стјепановић Обрад Микин, Благојевић Рајко и Каралић Симеун из Кречана; Сејдиновић Селим, Камберовић Хаџиб, Велагић Хусејн, Клопић Сејдо, Ункић Авдо Исметов, Муџић Зајим Дедин, Карић Мухарем Бегин, Кесеровић Исмет Ахмедов и Кадич Хасан из Мионице Дол; Омератић Разим Шефкић, Топчагић Осман, Кадич Азиз, Хасукић Мехо и Хасукић Исмет из Мионице Гор; Хасељкић Хусејн, Ибрахимовић Хусејн, Хусејнбашић Фехим, Хусејнбашић Мехо, Глукић Халил, Хеџимовић Чамо, Мујановић Хусејн Хасин, Алић Алија Салихов, Карић Ибрахим, Камберовић Мустафа, Хечимовић Мурат, Мустафагић Ахмо, Билајац Мехо, Камберовић Шемсо Мухаремов, Камберовић Хасо Сејдин, Камберовић Хасо Сејдин, Мешановић Аган Мустафин, Мешановић Аган Мустафин, Делиомеровић Осман Ибрахимов, Делиомеровић Осман Ибрахимов, Мешановић Мустафа Хасин, Мешановић Хасан Мустафин и Ибрахимовић Раиф Ахмић сви из Мионице Дол.

Позивају се вјеровници да пријаве своја потраживања или друге захтјеве овоме суду у року од петнаест дана од овога огласа.

Кфц. бр. 247/297, 306/395, 438/445, 594/602. — Од Среског суда у Градачу, 15 фебруара 1946 године. К 3704 1-1

СРЕСКИ СУД У БЛАЦУ**Конфискација имовине Николића Љубомира и других**

По предметима конфискације имовине ниже именованих лица овај суд спровешће конфискацију њихове имовине која се налази на територији овога суда и то:

Николића Љубомира и Миливоја из Папаве; Вукојићића Живојина из Трбуња; Поповића Александра из Претрешње; Илића Василија из Рашице; Арсића Благоја из Претрешње, Несторовић Момира из Претрешње; Милићевића Милутина из Стубла; Живановића Методија из Зрештешње; Ристића Ђорђа из Гор. Јонанице; Богићевића Боровоја из Стуола; Миладиновића Милосава из Стубла; Стевановића Вукоја из Борбатовца; Југовића Драгослава из Борбатовца; Ђуковића Трафила из Борбатовца; Богићевића Милете из Борбатовца; Југовића Видосава из Сувог Дола; Живковића Живорада из Сувог Дола; Цветковића Војаслава из Сувог Дола; Бакоњица Чедомира из Пребресе; Лукића Боровоја из Трбуња; Николића Бошка из Рашице; Симића Илије из Борбатовца; Ракоњица Живка из Пребресе; Антића Радоја и Радована, Николића Момчила и Ђорђевића Милића и Вулића из Трбуња; Стојановића Стојана и Драгољуба из Сувог Дола; Петровића Миролуба из Рашице; Станића Михаља из Борбатовца; Пејића Љубодрага из Врбовца; Станића Милорада из Трбуња; Убавића Тихомира и Ђорђа из Претежане; Јанићијевића Радосава из Кашевара; Лазаревића Јордана из Алабанс; Антић Радаша и Живана из Трбуња; Врекића Драгослава из Алабане; Николића Радомира и Васиљковића Стојана из Међухане.

Позивају се повериоци напред именованих, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања код овог суда.

Кфц. бр. 210/46. — Од Среског суда Среза јз-стресачког у Блацу, 8 марта 1946 године. К 3705 1-1

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ДОБРИЧКОГ У ПРОКУПЉУ**Конфискација имовине Веселина В. Ивановића**

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 85/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Ивановића В. Веселина, из Микуловца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 85/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2885 1-1

Конфискација имовине Добросава Станковића

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 87/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Станковића Добросава, из Топонице.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 87/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2835 1-1

Конфискација имовине Видоја Поповића

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 81/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Поповића Видоја, из Видоваче.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 81/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2884 1-1

Конфискација имовине Божицара Ивановића

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 82/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Ивановића Божицара, из Микуловца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 82/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2883 1-1

Конфискација имовине Радована Тодоровића

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 83/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Тодоровића Радована, из Пасјаче.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 83/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2882 1-1

Конфискација имовине Светислава Илића

Срески суд Среза добричког у Прокупљу, од 13 фебруара 1946 године И.бр. 88/46 решио је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Илића Светислава, из Толонице.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 88/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 13 фебруара 1946 године. К 2881 1-1

Конфискација имовине Мрваљевић Лазара и Јована

Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Мрваљевић Лазара и Јована, из Горњег Кордица.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 122/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 6 марта 1946 године. К 3424 1-1

Конфискација имовине Момчиловића Влајка

Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Момчиловића Влајка, из Грудаша.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 120/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 6 марта 1946 године. К 3423 1-1

Конфискација имовине Мицића Милуна

Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Мицића Милуна, из Шарлинца.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 124/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 9 марта 1946 године. К 3422 1-1

Конфискација имовине Раденковића Љубомира

Код Среског суда Среза добричког у Прокупљу решено је да се спроведе конфискација целокупне покретне и непокретне имовине Раденковића Љубомира, из Горњег Кордица.

Позивају се сви повериоци да у року од петнаест дана пријаве своја потраживања.

И.бр. 123/46. — Од Среског суда Среза добричког у Прокупљу, 9 марта 1946 године. К 3421 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ДУНАВ А. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕОГРАД

Одлаже своју VII редовну годишњу скупштину, заказану за 28 април 1946 године. Сазив нове годишње скупштине биће благовремено објављен.

Београд, 24 априла 1946 године.

3112 1-1

Управни одбор

ЛИКВИДАЦИЈА ПОЖАРЕВАЧКОГ ТРГОВАЧКОГ А. Д. „ОНАМАГ“ — ПОЖАРЕВАЦ

По одлуци ванредног збора акционара од 24 марта 1946 године и одлуке Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, бр. 22474 од 1 априла 1946 године, Пожаревачко трговачко а. д. „Онамаг“ из Пожаревца, ступило је у ликвидацију, те позива све своје дужнике да своја дуговања друштву што пре измире, а повериоце, да у смислу постојећих законских наређења, најдуже у року од 6 месеца од дана треће објаве овог позива, пријаве друштву своја потраживања.

У Пожаревцу, 11 априла 1946 године.

3105 2-3

Ликвидациони одбор

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

ДЕМОБИЛИЗАЦИОНИ ЛИСТ бр. 881 оглашавам неважећим. — Марко Илић, секретар Навит-а, Земун. 1097 1-1

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 07749 оглашавам неважећим. — Росо Стјепан, Београд. 1099 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 528125 и КАРАКТЕРИСТИКУ оглашавам неважећим. — Мехо Скопљак, Бања Лука. 1274 1-1

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато од Комисије у Крагујевцу са неспособношћу од 90% оглашавам неважећим. — Ђура Богдановић, село Јунковци. 1141 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 03248 издату од I инжењерске бригаде у Београду оглашавам неважећим. — Симотовић С. Никола. 1119 1-1

ПРОПУСНИЦУ за Министарство народне одбране оглашавам неважећим. — Симотовић А. Никола. 1120 1-1

УВЕРЕЊЕ о привременој неспособности оглашавам неважећим. — Мисдраг Р. Павловић, Ритопек. 1121 1-1

ОТПУСНИЦУ издату из Главне војне болнице Београд број 7350 оглашавам неважећим. — Вукићевић Станимир, Београд. 1403 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 278.767 издату из Војне академије Београд оглашавам неважећим. — Вукићевић Станимир, Београд. 1405 1-1

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ број 25179 оглашавам неважећим. — Борјановић Душан, Београд. 1241 1-1

УВЕРЕЊЕ о демобилизацији број 4727 оглашавам неважећим. — Борјановић Душан, Београд. 1242 1-1

ВОЈНО УВЕРЕЊЕ оглашавам неважећим. — Карањад Радивој, Велика Кикинда. 1213 1-1

Член 11

Струјомери:

1) Основни тарифни ставови за струјомерите со еден систем за мерење до напонот 500 вати, не обзирајќи се на сортата на струјата и периодичност:

до 10 амperi	— — — — —	20.—	Динари
преку 10 до 50 амperi	— — — — —	40.—	"
преку 50 до 200 амperi	— — — — —	60.—	"
преку 200 до 500 амperi	— — — — —	120.—	"
преку 500 амperi	— — — — —	250.—	"

2) За напони поголеми од 500 волти се повишуат ставовите под точ. 1):

За напони до 3.000 волти со 100%.

За напони преку 3.000 волти со 200%.

3) За струјомери со 2 и повеќе системи за мерење ставовите се увеличуат под точ. 1) со 100%;

4) За струјомери со 2 или више тарифи, по тоа за универзални струјомери (со повеќе номинални амперажи односно волтажи), за струјомери со направа за кочење како и за сите струјомери со помоќни направи се повеќаваат ставовите под точ. 1) со 50%;

5) За прецизни струјомери се увеличуат ставовите под точ. 1) со 100%;

6) За струјомери кои се испитуат заједно со трансформаторите или отпорите, кои не се уградени во склопот на струјомерот, се увеличуат основните ставови под точ. 1) со 50%;

7) За трансформаторите, кои се испитуат одвоено од струјомерот ке се наплатуе, за секој трансформатор, односно за секоја фаза при вишефазните трансформатори;

а) За трансформатори на струја до 500 А во примарното коло 100.— динари;

За трансформатори на струја преку 500 А во примарното коло: 200.— динари;

б) За трансформатори на напонот до 3000 V во примарното коло: 100.— динари;

За трансформатори на напонот преку 3.000 V во примарното коло: 200.— динари;

Забелешка:

1) При струјомерот со више системи за мерење со нул-вод како основ за пресметање повишицата, под точката 2, се зема напон помеѓу еден главен вод и нул-водот (на струјомерот означен по ниски напон).

Струјомерите за едносмислена струја за три вода се сметаат како да имаат два оистема.

Како основа за пресметање жиговината за универзални струјомери по точ. 4, се зема најголема ампеража, односно волтажа, која на струјомерот е означена.

3) Како основа за пресметање жиговина по точ. 6 и 7 за струјомерите со трансформаторите или со отпори, се зема поголема јачина и напон на струјата, кои се забележени на трансформаторите, односно отпорите. Повишица под точката 6 се зема само еден пат, не обзирајќи се на бројот и сортите на трансформаторите, односно отпорите кои на струјомерот припаѓаат. За струјомери кои се испитуат одвоено од трансформаторите како основ за пресметање жиговината ке служи редуцираната јачина и напон на струјата за која реално струјомерот е правен и кои на него се забележени:

4) Сите повишици по предните точки 2—6 се земаат од основниот став по точката 1 секоја за себе и независно една од друга. Жиговината се состои од основниот став и збирот на сите повишици. Повишицата по точката 4 се зема само еден пат, не обзирајќи се колку помоќни направи струјомерот има

Член 12

Изработувачки од злато, сребро и платина:

1) За изработувачки од злато од 1 кг.	— — — — —	5.000.—	Динари
2) За изработувачки од сребро од 1 кг.	— — — — —	1.000.—	"
3) За изработувачки од платина од 1 кг.	— — — — —	5.000.—	"

Предната утврдена жиговина ке се распределуе од грам до грам. Секој започнат грам ке се смета за цел грам. Распоределење на жиговината според предните прописи не се врши поединачно за секоја сорта во исто време на поднесените изработувачки од злато, сребро и платина, него според целата со жиг снабдена тежина. На изработувачките составени од повеќе сорти драгоцени метали (од легури, од злато, сребро и платина) ке се наплатуе жиговина како да се изработени од злато.

На име жиговина за снабдување со жиг за извозување изработувачките од злато, сребро и платина спремени за извозување, ке се наплатуе по 1.— динар за секое парче на изработувачката.

II. Такси

Член 13

Испитување на системот на мерки и справи за мерење:

На мерките и справите за мерење кои се поднесуат на испитување системот, ке се наплатуе:

а) испитување системот	— — — — —	200.—	Динари
б) дополнително испитување системот	— — — — —	100.—	"

Забелешка: За испитување системот само на помоќните направи се наплатуе такса за дополнително испитување на системот. Доколку ке се сака испитување на една помоќна направа за справи на различни големини или сорти, ке се наплатуе такса за дополнително испитување на системот само еден пат. За испитување системот на справите кои помеѓу себе се разликуат само по големина или незнатно во изработувачката на поедините делови, а припаѓаат на истиот фабрикат или се поднесуат истовремено на испитуе на системот, се наплатуе само еден пат такса за испитување на системот.

Член 14

Оверавања и други испитувања:

1) За оверавање урегјајот за испитување водомерите, плиномерите, бурилата и т. н. ке се наплатуе:

За урегјаи со котел од 100 литри	100.—	Динари
преку 100 до 600 литри	— — —	200.—
преку 600 до 1.000 литри	— — —	300.—
преку 1.000 литри, за секој полни или започнати 100 литри уште по	— — —	10.—

2) За преглед на урегјајот за испитување струјомери ке се наплатуе:

За урегјај за испитување струјомери со две жици	— — — — —	200.—	Динари
За урегјај за испитување струјомери со повеќе жици	— — — — —	500.—	"

3) За мерења, испитувања и опити вршени во полза на наука, индустрија и занаетство за кои по природата на работата не може унапред да се определи големината на таксата, ке утврдује управникот на Управата за мерки и драгоцени метали, од случај до случај, големина на таксата која треба да се наплати.

Член 15

Анализи:

За хемиски анализи на легура од злато, сребро и платина се наплатуе:

а) за анализи на легура од злато по	100.—	Динари
б) за анализи на легура од сребро по	30.—	"
в) за анализи на легура од платина по	100.—	"

Член 16

Лежарина:

Ако на преглед поднесените струјомери и бурилата не се подигнат еден ден после закажаниот рок, ќе се наплатуе, за секој понатакашни ден, лежарина, и тоа на:

струјомерите по парче 1.— динар;

бурилата по парче од хектол. запремина 2.— д.;

остаток помал од хектолитар се смета како полн хектолитар.

III Трошкови на странките при работата на лице место

Член 17

Кога странките молат работата на прегледување нивните мерки, оверување справите, испитување системот и т. н. да се изврши надвор од постојаните или привремените простории на надлештвата тие се должни:

1) со писмена и прописно таксирана молба да се обратат на надлештвата во чиј круг на работата спаѓа извршување дотичната работа.

2) Во сите случаи на работата на лице место, да стават на службеникот бесплатно на располагање за работа прикладни простории, потребна работна снага, потова материјал или енергија (вода, плин, струја, јаглен и т. н.) потребни при испитувањето;

3) Да ги накнадат сите трошкови околу пренесењето справите потребни при испитувањето од стални или привремени простории на надлештвото на лице место и назад.

4) На службеникот да надокнадат одредените патни трошкови и дневници по уредбите и правилниците.

Член 18

Ако повеќе странки кои стануат на подручјето на едно место, во заједничка молба сакаат преглед и жигосување мерките на лице место, они заједнички ќе ги сносат сите трошкови предвидени во членот 17 на оваа тарифа

IV Други трошкови и должности на странките

Член 19

Покрај жиговината, таксите и трошковите прописани во членот 2—17 на оваа тарифа, странките се должни да сносат и овие трошкови:

а) за публикување техничките списи и конструкторивните нацрти на одобрените системи на мерките;

б) за помоќни работни сили ако такви бидат потребни при работата за испитување системот на мерките, или при мерењата, испитувањата и опитите вршени во лабораторијата на Управата за мерки за научни или индустриски цели;

в) за материјалот или енергијата (за вода, плин, струја и т. н.) потребни при работите по предната точка б), ако тие работи се вршат во лабораторијата на Управата за мерки;

г) за испраќање и донесување и пакување на преглед или испитување поднесените мерки и справи за мерење

Забелешка 1. — Трошковите на материјалот во смисла на предната точка в) потребен за хемиски анализи, паѓат на терет на државата

Забелешка 2. — Трошковите во смисла на предната точка в) потребни за испитување системот, ќе се наплатуат само во случај, ако заминуат редовната потрошња. Одлука по предното донесување управникот на Управата за мерки.

V Наплата на жиговината и другите такси

Член 20

Жиговината по членот 2—4, по това по членот 6 на пивските бурила до уклучиво 300 литри запремина и по членот 6—11, по това таксите по членот

13, по точката 1 и 2 на членот 14 и по членот 15, како и трошковите по точката 4 на членот 17 на оваа тарифа ќе се наплатуат од странките унапред пред почетокот на службената работа; жиговината за обични бурила и бурила за бира преку 300 литри запремина по членот 5, потова по членот 12 како и такси по точката 3 на членот 14 ќе се наплатуат по извршениот преглед, ама пред но што ќе се изврши жигосувањето.

Наплата на лежарината ќе се изврши пред но што на странката ќе се издават прегледани и жигосани мерки или бурила.

Жиговината, таксите и лежарината по членот 2 до 15 на оваа тарифа странките ќе ја положуат на чековна сметка на Поштенската штедилница. Трошковите под точката 4 на членот 17 ќе се положуат на дотичното надлештво во готово.

Член 21

Таксите по точката 3 на членот 14 и по членот 19 на оваа тарифа ќе се наплатуат од депозит кои заинтересираните странки ќе го положуат на Управата за мерки.

При работата во станиците за контрола на мерките таксите можат да се наплатуат од депозитот, кои странките ќе го положуат на Управата за мерки, односно на контролни мерки.

Член 22

На мерките и справите за мерење ќе се наплатуе жиговина и такси по оваа тарифа секој пат кога се земат во постапка околу прегледот и жигосувањето, испитување на системот, оверувања и т. н. Оние ќе се наплатуат и тогај, ако мерките и справите за мерење не исполнуват поставените услови па се, без жигосување или оверување, враќат или испитување на системот, не се заврши со одобрење на системот.

VI Ослободување од плаќање на жиговина и такси

Член 23

Жиговината не се наплатуе:

1) ако се на првиот преглед, без употреба било каков инструмент или помоќно средство, покаже да мерката не може да се жигоса;

2) ако мерките или справите за мерење стигнат разбени или се разбнат при прегледот односно жигосувањето;

3) за прежигосувањето кое се врши на новите мерки, кои се навојат на складиштето заради продавање;

4) за оние изработувачки од злато, сребро и платина кои поради непрописната чистокја или состав, не можат да се снабдат со жиг на чистокјата или кои ќе бидат поништени;

5) на оние составни делови од прости метали или други материи кои ќе се најдат на изработувачките од драгоцените метали, како и на окованото камење;

6) за прегледани ама поради неискправноста отворени срчани мерки, шишиња, садови и балони кога тие се жигосуат во фабриките на срча; и

7) на обичните бурила на кои при прегледот не може да се определи запремина, оти пропуштат вода.

Член 24

Такси не се наплатуат:

1) за дополнителна испитувања на одобрените системи на мерки и справи за мерење во цел на конечното утврдување на нивната употребивост во јавниот сообраќај;

2) за испитување системите, кои се вршат само на основа прегледот на нацртот или пресметката;

3) за оверување мерките справите за мерење, апаратите и т. н., ако на првиот преглед, без употреба било каков инструмент или помоќно средство, се покаже да дотичната справа не може да се овери.

VII Попуст

Член 25

При прегледот и жигосуењето на мерките и справите за мерење, шишињата, садовите и бурилата ќе се одобруат овие попусти:

1) Од 20%:

а) на жиговината по чл. 8—11 на оваа тарифа, кога прегледот и жигосуењето на плиномерите, водомерите, струјомерите или таксиметрите се врши од случај на случај во просториите на претпријатија и установи уредени за таја цел,

б) на жиговината прописана во чл. 2, 3, 5—11 на оваа тарифа кога прегледот и жигосуењето на мерките и справите за мерење и бурилата се врши во постојаните или повремени станици за контрола на мерките, кои се поставени со одобрување на Министерот за трговија и снабдување,

в) на жиговината по чл. 3 и 4 на оваа тарифа, кога жигосуењето на срчените мерки, шишиња, садови и срчени балони се врши во фабриката за срча;

2) од 50%:

на жиговината по чл. 11 на оваа тарифа, кога установите поброени под точката 1а) на овој член ги стават своите простории, апарати и послуга на располагање за зршење преглед и жигосување струјомерите.

Забелешка 1. — Попустот по точката 1 и 2 останува исти не обзирајќи се да ли прегледот и жигосуењето се врши во седиштето или надвор од седиштето на надлештвото.

Забелешка 2. — Попустот по точ. 1/а ќе се дава само во случаи ако се на преглед и жигосување мерки и справи за мерење поднесени во индустриските претпријатија или установи кои имаат уреден за испитување одобрени од Управата за мерки и драгоцени метали.

Забелешка 3. — Попустот во точката 2 ќе се дава само по претходното одобрување на Министерот за трговија и снабдување под услови кои ќе се пропишат и ќе важат само за струјомери кои се сопственост на установите поброени во точката 1-а на овој член.

VIII Вракјање жиговината и другите такси

Член 26

На вакрајање жиговината и другите такси, наплатени по оваа тарифа (член 2—16), имат право странките кои извршиле уплата само во овие случаи:

1) ако не е извршена службена работа за која наплата е извршена;

2) ако со погрешка на странката или службеникот е наплатена поголема жиговина, такса и лежарина но што требало;

3) во сите овие случаи поброени во членот 23 и 24 во кои жиговина била унапред положена.

Член 27

Молбите на странките за повракјај наплатата по чл. 2—10, 12, 15 и 16 на оваа Тарифа, ќе се уплатуат, преку надлештвата кое ги наплатило на надлешното Министерство за трговија и снабдување. Молбите на странките за повракјај жиговината по членовите 11, 13, 14 и 16 и по чл. 2 за жигосуења кои се вршат во фабрики за срчи, ќе се уплатуат преку надлештвата кое ги наплатило на Управата за мерки и драгоцени метали.

Молбите ќе се земаат во постапка само тогаш, ако се а) на молбата приложи признаница за извршената наплата и б) молбата поднесе во рок од 30 дена сметајќи во случај на точката 1 и 2 членот 26 од денот на наплатата, а во случај на точката 3 членот 26 од денот кога мерките, справите за мерење и т. н. биле поднесени на преглед.

IX Работно време на службениците

Член 28

При работата на лице место не обзирајќи се да ли таа работа се врши на територија или вон од

територијата на постојаното седиште на надлештвото, службениците се обврзани најповеќе на работното време кое е прописано во надлештвото.

Предното не важи за преглед на мерките на државните односно приватните претпријатија; во такви случаи службеникот своето работно време е должен да го сообрази според железничкиот ред на возењето.

X Завршни одредби

Член 29

Оваа тарифа влегуе во сила на 1 нареден месец по обнародувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 771

15 април 1946 година

Белград

Министер за трговија и снабдување,

др. Занм Шарац, с. р.

ЗАПИСНИК

НА VI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА II ВАНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 1 АПРИЛ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар.

Секретар на Векјето на народите Јоза Миливојевич.

Претседникот Јосип Видмар ја отвора VI заедничка седница на обата дома во 10 сатот.

Прочитаниот записник на V заедничка седница на обата дома Скупштината го прима без забелешка.

По предлог на Претседникот Видмар Народната скупштина го усваја дневниот ред:

Експозе на Претседникот на Владата на ФНРЈ, Маршалот на Југославија Јосипа Броз-Тито за надворешната политика и претрес предлогот на Законот за Договорот за пријателство и узаемна помош меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Полска.

Прејдуејќи на дневниот ред зема збор Претседникот на Владата на ФНРЈ, Маршалот на Југославија Јосип Броз-Тито, кој во својот опширен експозе ја изнесува надворешната политика на Владата на ФНРЈ.

После експозето на Претседникот на Владата, Претседникот Јосип Видмар во 10.40 сатот дава одмор од 20 минути.

Во 11.15 сатот заедничката седница се продолжуе, на Претседникот Видмар отвора дискусија по експозето на Претседникот на Владата Маршал Тито.

Зборува: Миле Почуча „за“, Едвард Коцбек „за“, Милош Московљевич „за“, Мустафа Вилевич „за“, Киро Миловски „за“, Марко Вујачич „за“, Милка Минич „за“, Министер за информациите Сава Косанович „за“ и Светозар Ритиг „за“, на Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар ја прекинуе седницата во 13.10 сатот со тоа, истата да се продолжи во 15.30 сатот.

Седницата се продолжуе во 15.40 сатот.

Зборува: Милош Рапович „за“, Михаило Гјурович „за“, Антун Бабиц „за“, Александар Шевич „за“, Ловро Кухар „за“, Кемал Сејфула „за“, Јован Веселинов „за“, Лајчо Јарамазович „за“, Панто Малишич „за“, Радомир Матич „за“ и Михаило Тодорович „за“.

Народниот пратеник др. Хинко Крижан предлага просто прејдување на дневен ред, кој Претседникот на Владата Маршал Тито го прихваќа а Народната скупштина едногласно го усваја просто прејдување на дневниот ред по експозето на Претседникот на Владата.

Потоа се прејдуе на решувањето за предлогот на Законот за Договорот за пријателство и узаемна по-

мош меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Полска, заклучен во Варшава на 18 март 1946 година.

Претседникот Јосип Видмар дава збор на првиот Потпретседник на Президиумот на Народната скупштина Моша Пијаде, кој од името на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ја дава следната изјава:

По точката 9 на член 74 на Уставот меѓународните договори ги ратифицира Президиумот. Но во оглед на големата важност на овој Договор Президиумот не сакал да прими на себе, да го ратифицира со својот Указ и го изнел пред заедничката седница на Скупштината, таа да го ратифицира со закон.

Президиумот се надева, оти Скупштината ќе го прихвати такво негово схваќање и ратифицирањето на овој Договор да се изврши преку Закон на заедничка седница и со гласање со акламација.

Како Народната скупштина едногласно го усвои предлогот на Президиумот, ратификацијата на Договорот со Полска да се изврши со донесување Закон од страна на Народната скупштина и за тој Закон да се гласа со акламација, првиот Потпретседник на Президиумот Моша Пијаде го прочита предлогот на Законот за Договорот за пријателство и взаемна помош меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Полска заклучен во Варшава на 18 март 1946 година, па Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар го ставува Предлогот на Законот на гласање.

По извршеното гласање, кое е обавено со акламација, Претседникот Видмар и објавува на Скупштината, оти Законот за Договорот на пријателство и взаемна помош меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Република Полска, заклучен во Варшава 18 март 1946 година, едногласно е усвоен.

Потоа Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар го чита актот на Президиумот на Народната скупштина, со кој се предлага редовно заседание на Народната скупштина да се закаже за 29, а не за 15 април оваа година.

Како Скупштината едногласно го прими овој предлог на Президиумот, Претседникот Видмар бара одобрење од Народната скупштина, да може записникот од денешната седница со секретарот кој го водил, да го потпише и објави што Скупштината одобрува.

На крајот Претседникот на Векјето на народите Јосип Видмар го чита Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за заклучувањето на II заседание, па ја заклучува седницата во 17.45 сатот.

1 април 1946 година

Белград

Секретар

Претседник

на Векјето на народите, на Векјето на народите,
Јоза Миливојевиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА

„Службен гласник на Србија“ во бројот 16 од 20 април 1946 година објавува:

Закон за спаѓањето на Привредната банка на Србија и Привредната банка на Војводина;

Финансиски закон на Народна Република Србија за буџетската 1946 година;

Правилник за измени и дополнувања во Правилникот за застапување на Министерството на шумите на Србија и подредените му надлештва, установи и претпријатија бр. 8892 од 18 септември 1945 година;

Ценовник за накнадување на шумските штети во Србија.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА

„Службен лист на Војводина“ во бројот 9 од 4 март 1946 година објавува:

Одлука за промена називот на местото Дивош Планина во место Стара Бингула;

Одлука за оснивање станица на запрежни стоки во колонизираниите села во Војводина;

Правилник за работењето на станицата на запрежната стока во колонизираниите села во Војводина;

Одлука за пријавување на шофери трактористи;

Пословник на Скупштината, Управниот и Надзорниот одбор на водните задруги во Војводина;

Одлука за обезштетување на бившите колонисти за поседите на кои окупаторот подигнал култи или ја изменил културата.

Во бројот 15 од 15 април објавува:

Одлука за утврдување бројот на судиите и судите-поротниците на Врховниот народен суд на Војводина во Нови Сад;

Одлука за утврдување бројот на судиите и судите-поротниците на окружните народни судови на територијата на Војводина;

Напатствие за распределбата на царевката и постапката со вишковите.

НАРОДНИ НОВИНИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народни новини“, службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 57 од 20 април 1946 година објавува:

Решење за измената на ставот 1 § 6 на Решението за набавување текстилна стока на основа едмници.

Наредба за спроведување лицитација за закупување ловишта;

Наредба за условите на лицитацијата кои уедно го застапуваат договорот за закупување правото на лов.

СОДРЖАЈ:

Страна

228. Уредба за откупување житариците во економска 1946/1947 година — — — — —	389
229. Наредба за данокот на работниот промет на жито и на пекмези од емиш со додаток на шекјер или сируп — — — — —	390
230. Наредба за државна трошарина на вино и ракија — — — — —	390
231. Решење за пренос поедини работи од надлежноста на Министерството за финансии на ФНРЈ во надлежност на министерствата за финансии на народните републики — — — — —	391
232. Решење за повлекување од течај и замена царинските (општите) пријави — — — — —	391
233. Тарифа за наплата жиговина и другите такси за мерки и драгоцени метали — — — — —	391

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20, — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампана Државна штампарија, Белград